

## Дел 1

**Образец 1 - Ветеринарно здравствен сертификат за увоз и транзит на семе од говеда испратено од центар за собирање на семе од каде семето е собрано**  
**/Model 1 - Animal health certificate applicable to imports and transits of semen of domestic animals of the bovine species dispatched from a semen collection centre where the semen was collected**

Дел I: Детали за испратената стока /Part I: Details of dispatched consignment	1.1. Испраќач /Consignor		Име /Name		1.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		1.2.a		
	Адреса /Address		Тел. /Tel.		1.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
	1.5. Примач /Consignee				1.6. Лице одговорно за товарот во ЕУ Person responsible for the load in EU				
	Име /Name		Адреса /Address		Име /Name		Адреса /Address		
	Адреса /Address		Поштенски број /Postal code		Поштенски број /Postal code		Тел. /Tel.		
	Тел. /Tel.		1.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	1.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	1.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code
	1.10. Подрачје на дестинација /Region of destination		Код /Code		1.11. Место на потекло /Place of origin				
	Име /Name		Одобрен број /Approval number		1.12. Место на потекло /Place of origin				
	Адреса /Address		Име /Name		Име /Name				
	Име /Name		Одобрен број /Approval number		Адреса /Address				
Адреса /Address		Име /Name		Поштенски број /Postal code					
Адреса /Address		Одобрен број /Approval number		1.13. Место на натовар /Place of loading					
1.15. Средства за транспорт /Means of transport				1.14. Дата на на поаѓање /Date of departure					
Авион /Aeroplane		Брод /Ship		Железнички вагон /Railway wagon		1.16. Влезно ВИМ на ГТИ во Република Македонија /Entry VIP in Republic of Macedonia			
Средство за патен сообраќај /Road vehicle		Other /Друго		1.17					
Идентификација: /Identification:				1.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)					
Референтни документи: /Documentary references:				05 11 99 85					
1.18. Опис на стоката /Description of commodity						1.20. Количество /Quantity			
1.21.						1.22. Број на пакувања /Number of packages			
1.23. Пломба/Контејнер број /Seal/Container No						1.24.			
1.25. Пратките се сертифицирани за: /Commodities certified for:									

Вештачко размножување /Artificial reproduction		<input type="checkbox"/>	
I.26. Транзит преку Република Македонија до трета земја /Transit through Republic of Macedonia to third country		<input type="checkbox"/>	
Трета земја /Third country		ISO код /ISO code	
I.28. Идентификација на пратките / Identification of the commodities			
Вид (Научно име) /Species (Scientific name)		Раса /Breed	Идентификација на донаторот / Donor Identity
		Датум на собирање /Date of collection	Одобрен број на тимот /Approval number of the team
			Количина /Quantity
II. Податоци за здравствената состојба /Health information		II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.
<p>Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, од земјата извозник со ова потврдувам дека: /I, the undersigned, official veterinarian, of the exporting country hereby certify that:</p> <p>II.1. .... ..... (името на земјата извозник) (²) / (name of exporting country) (²)</p> <p>е слободна од чума кај говедата и лигавка и шап за време од 12 месеци непосредно пред собирањето на семето за извоз до денот на испраќање во Република Македонија ниедна вакцинација против овие болести не е извршена во текот на тој период; /was free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 months immediately prior to collection of the semen for export and until its date of dispatch to the Republic of Macedonia and no vaccination against these disease has taken place during the same period;</p> <p>II.2. Центарот(²) опишан во прилог I.11 од кој е собрано семето кое се извезува; /The centre(²) described in Box I.11 at which the semen to be exported was collected;</p> <p>II.2.1. Ги исполнува условите наведени во член 6 став (1) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје I(1) од Анекс А од Директивата 88/407/ЕЕЗ; / meets the conditions laid down in article 6 paragraph (1) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter I(1) of Annex A to Directive 88/407/EEC</p> <p>II.2.2 е управувано и надгледувано во согласност со условите утврдени во член 7 од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје II(1) од Анексот А од Директивата 88/407/ЕЕЗ; / is operated and supervised in accordance with the conditions laid down in article 7 of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter II (1) of Annex A to Directive 88/407/EEC.</p> <p>II.3. Центарот во кој што е собрано семето што треба да се извезе е слободно од беснило, туберкулоза, бруцелоза, антракс и заразна плеуропнеумонија кај говедата за време на период од 30 дена пред датумот на собирање на семето кое се извезува и 30 дена после собирањето (во случај на свежо семе до денот на испорака во Република Македонија); / The centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis, anthrax and contagious bovine pleuropneumonia during 30 days prior to the date of collection of the semen to be exported and the 30 days after collection (in the case of fresh semen until the day of dispatch to the Republic of Macedonia).</p> <p>II.4. Животни од видот говеда кои престојуваат во центарот за собирање семе: /The bovine animals standing at the semen collection centre:</p> <p>II.4.1 доаѓаат стада кои ги задоволуваат условите од член 9 став (1) точка 2) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на став I (б) од Поглавје I од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ; /come from herds which satisfy the conditions of article 9 paragraph (1) point 2) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to paragraph 1 (b) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;</p> <p>II.4.2. доаѓаат стада или се родени од мајки кои ги задоволуваат условите од член 9 став (1) точка 3) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје I.1(c) од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ или биле тестирани на возраст не помали од 24 месеци во согласност со член 10 став (1) точка 3) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје II.1(c) од Анекс Б од таа Директива; /come from herds or were born to dams which comply with the conditions of article 9 paragraph (1) point 3) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter I.1(c) of Annex B to Directive 88/407/EEC, or were tested at the age of at least 24 months in accordance with article 10 paragraph (1) point 3) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter II.1(c) of Annex B to that Directive;</p> <p>II.4.3. Подложни на тестови потребни во согласност со член 9 став (1) точки 4), 5) и 6) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на став I (г) од Поглавје I од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ во 28 дена пред изолација во карантин; / underwent the tests required in accordance with article 9 paragraph (1) point 4), 5) and 6) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to paragraph 1 (g) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC in the 28 days preceding the quarantine isolation period;</p>			

Дел II: Сертификација  
 /Part II: Certification

	<p>II.4.4. го исполниле периодот за изолација во карантин и барањата за тестирање наведени во член 9 став (1) точка 7) од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на став 1 (д) од Поглавје I од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ; / have satisfied the quarantine isolation period and testing requirements laid down in article 9 paragraph (1) point 7) of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to paragraph 1 (c) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;</p> <p>II.4.5 ги исполниле, најмалку еднаш годишно рутинските тестирања наведени во член 10 од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Поглавје II од Анекс Б од Директивата 88/407/ЕЕЗ; / have undergone, at least once a year, the routine tests referred to in article 10 of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Chapter II of Annex B to Directive 88/407/EEC;</p> <p>Семето кое се извезува се добива од донори бикови кои; /The semen to be exported was obtained from donor bulls which;</p> <p>II.5.1. ги задоволуваат условите утврдени во член 11 од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони кој е еквивалентен на Анекс В од Директивата 88/407/ЕЕЗ; /satisfy the conditions laid down in article 11 of the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos which is equivalent to Annex C to Directive 88/407/EEC;</p> <p>[II.5.2. останале во земјата извозник најмалку последните шест месеци пред земање на семето за извоз; /have remained in the exporting country for at least the last six months prior to collection of the semen to be exported;]</p> <p>[II.5.2. останале во земјата извозник најмалку 30 дена пред собирање на семето откако влегле и биле увезени од .....<sup>(2)</sup> за време на период помалку од 6 месеци пред собирање на семето и ги задоволуваат здравствените услови потребни за донорот на семето кое е наменето за извоз во Република Македонија; /have remained in the exporting country for at least 30 days prior to the collection of the semen since entry and they were imported from .....<sup>(2)</sup> during the period of less than six months prior to the collection of the semen and satisfied the animal health conditions applying to donors of the semen which is intended for export to the Republic of Macedonia;]</p> <p><sup>(1)</sup> или /either</p> <p><sup>(1)</sup> или /or</p> <p>[II.5.3. се чуваат во земја или зона слободна од болеста на син јазик за период од најмалку 60 дена пред, и за време на собирање на семето; / were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, collection of the semen;]</p> <p>[II.5.3. се чуваат за време на сезонско слободниот период од болеста на син јазик во сезонско слободна зона земја или за период од најмалку 60 дена пред, и за време на собирање на семето; / were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone for the least 60 days prior to, and during, collection of the semen;]</p> <p><sup>(1)</sup> или /either</p> <p><sup>(1)</sup> или /or</p> <p>[II.5.3. подложни на серолошки тест за детекција на антитела на вирусот од групата на болеста син јазик изведен во согласност со ОИЕ Упатството за дијагностички тестови и вакцини за копнени животни со негативни резултати најмалку секои 60 дена во текот на периодот на собирање и помеѓу 21 и 60 ден после последното собирање на семето за таа пратка; /were subjected to a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus group, carried out in accordance with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals with negative results at least every 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection for this consignment of semen ;]</p> <p><sup>(1)</sup> или /or</p> <p>[II.5.3. подложни на агент идентификациски тест за вирусот на болеста на син јазик, извршен во согласност со ОИЕ Упатството за дијагностички тестови и вакцини за копнени животни со негативен резултат од крвните примероци земено на денот на почетното и на последното собирање за оваа пратка на семе и најмалку на секои седум дена (тест на изолација на вирус) или најмалку секој 28 дена (PCR test) за време на собирањето на семето за оваа пратка : / was subjected to an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals with negative results on blood samples taken at commencement and final collection for this consignment of semen and at least every seven days (virus isolation test) or at least every 28 days (PCR test) during collection for this consignment of semen;]</p> <p><sup>(1)</sup> или /or</p> <p>II.5.4 престојувале во земјата извозник, /were resident in the exporting country,</p> <p><sup>(1)</sup> или /or</p> <p>[II.5.4.1. која во согласност со официјалните наоди е слободна од епизоотска хеморагична болест (EHD); / which according to official findings is free from epizootic haemorrhagic disease (EHD);]</p> <p>[II.5.4.1 во која согласно официјалните наоди следните серотипови на епизоотската хеморагична болест (EHD) постојат: ..... и биле тестирани со негативен резултат во секој случај на; / in which according to official findings the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist: ..... and were subjected with negative results in each case to:</p> <p><sup>(1)</sup> или [во два наврати на интервали не повеќе од 12 месеци серолошки тест<sup>(4)</sup> изведен во одобрена лабораторијивна примероци крв земено пред и не помалку од 21 ден после собирањето на оваа пратка ос семе; /either [on two occasions not more than 12 months apart a serological test <sup>(4)</sup> carried out in an approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection for this consignment of semen;]</p> <p><sup>(1)</sup> или /or</p> <p><sup>(1)</sup> или /or</p> <p>[или [серолошки тест<sup>(4)</sup> за откривање на антитела на EHDV група, изведени на примероци земено на интервали не поголеми од 60 дена за време на периодот на собирање и помеѓу 21 и 60 ден после последното собирање за оваа пратка семе; /or [a serological test<sup>(4)</sup> for the detection of antibody to the EHDV group, carried out on samples taken at intervals of not more than 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection of this consignment of semen;]</p> <p><sup>(1)</sup> или [тест на агар идентификационен тест <sup>(4)</sup> изведен во одобрени лаборатории на примероци од крв земено на почетокот и на крајот, најмалку секој седум дена (тест на изолација на вирус) или најмалку секој 28 дена (PCR test) за време на собирање на семе за пратката; /or [an agent identification test <sup>(4)</sup> carried out in approved laboratories on blood samples collected at commencement and conclusion of, and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 days (PCR test) during collection for this consignment of semen;]</p> <p>Семето што се извезува е собрано после датумот на кој центарот бил одобрен од страна на надлежниот орган за земјата извозник. /The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent national authorities of the exporting country.</p> <p>Семето што се извезува е обработено, складирано и транспортирано под услови кои ги задоволува барањата од Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката и Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони што е еквивалентно на Директивата 88/407/ЕЕЗ; / The semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of the Book of rules on import requirements of semen for artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import and the Book of Rules on veterinary health requirements for placing on the market of semen for artificial insemination, embryos and ova, manner of keeping records, requirements regarding staff, premises, equipment and instruments, method and requirements for approval of embryo-transfer teams and official controls of semen for artificial insemination, ova and embryos</p>
II.6	

	<p>II.7. which is equivalent to Directive 88/407/EEC.</p> <p><i>Лице одговорно за пратката во Република Македонија: ова поле треба да се пополни само ако е сертификат за транзит на пратката.</i>  <i>Person responsible for the load in Republic of Macedonia: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity.</i></p> <p><i>Местото на потекло</i> треба да одговара со центар за собирање на семе од каде што е земено семето наведени во согласност со член 3 став (2) од Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката кој е еквивалентен на член 9 (2) од Директивата 88/407/ЕЕЗ на интернет страната:  <i>Place of origin shall correspond to the semen collection centre and where the semen was collected listed in accordance with article 3 paragraph (2) of the Book of rules on import requirements of semen for artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import is equivalent to Article 9 (2) of Directive 88/407/EEC on the website:</i>  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm</a></p> <p>Рамка I.6: /Box I.6: Бројот на пакувања треба да одговара со бројот на контејнери. /Number of packages shall correspond to the number of containers.</p> <p>Рамка I.11: /Box I.11: Идентификацијата на контејнерот и бројот на пломбата треба да се наведат. /identification of container and seal number shall be indicated</p> <p>пополнете согласно дали е сертификат за транзит или извоз /fill in according to whether it is a transit or an import certificate.</p> <p>пополнете согласно дали е сертификат за транзит или извоз /fill in according to whether it is a transit or an import certificate.</p> <p>Рамка I.22: /Box I.22: <i>Видовите:</i> одбери помеѓу 'Bos Taurus', 'Bison bison' или 'Bubalus bubalus' како што е соодветно. <i>Идентитетот на донорот</i> треба да одговара со официјалната ознака на животното.</p> <p>Рамка I.23: /Box I.23: <i>Датумот на земање</i> треба да се внесе во формат: дд/мм/гггг <i>Одобрениот број на центарот:</i> треба да одговара со одобриениот број на центарот за собирање семе наведен во полето I.11 од каде што семето е земено: <i>Species:</i> select amongst 'Bos Taurus', 'Bison bison' or 'Bubalus bubalus' as appropriate</p> <p>Рамка I.26: /Box I.26: <i>Donor identity</i> shall correspond to the official identification of the animal. <i>Date of collection</i> shall be indicated in the following format: dd.mm.yyyy. <i>Approval number of the centre:</i> shall correspond to the approval number of the semen collection centre indicated in Box I.11 where the semen was collected.</p> <p>Рамка I.27: Box I.27:</p> <p>Рамка I.28: Box I.28: Избриши го непотребното. /Delete as appropriate.</p> <p>Само трети земји од Прилог 1 од Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката кој е еквивалентен на листата во Анексот 1 од Одлуката 2011/630/EU. /Only third listed in Annex 1 of the Book of rules on import requirements of semen for artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import which is wquivalent to Annex I to Decision 2011/630/EU.</p> <p><b>Дел II:/ Part II:</b> Само центри за собирање на семе наведени во согласност со член 3 став (2) од Правилникот за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката кој е еквивалентен на член 9 (2) од Директивата 88/407/ЕЕЗ на интернет страната:  (1) /Only semen collection centres listed in accordance with the article 3 paragraph (2) of the Book of rules on import requirements of semen for artificial insemination, embryos and ova, list of authorized third countries and establishments for import and model of veterinary certificate or other document for import is equivalent to Article 9 (2) of Directive 88/407/EEC on the website:  (2) <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm</a>.</p> <p>Стандардите за EHD вирус дијагностички тестови се опишани во поглавјето за болеста син јазик од Упатството за дијагностички тестови и вакцини за копнени животни.; /Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the Bluetongue Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.</p> <p>Задолжително за Австралија, Канада и САД. /Compulsory for Australia, Canada and the United States.</p> <p>(3) - Потписот и печатот мора да бидат со различна боја од онаа на печатениот текст. / The signature and the stamp must be in a different color to that of the printing.</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p>
	<p>Официјален ветеринар /Official veterinarian</p> <p>Име (со печатни букви): /Name (in capital letters):</p> <p>Датум: / Date:</p> <p>Печат: / Stamp:</p> <p>Квалификација и титула: /Qualification and title:</p> <p>Потпис: /Signature:</p>